

**ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
ВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА И
ЛИСТИТЕ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

**ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ВО ОДНОС НА ГЛАВНАТА ЛИСТА И ЛИСТИТЕ НА
ОБЈЕКТИ СО ХРАНА ОДОБРЕНИ ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Согласно Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, увозот на производи и нус производи од животинско потекло во Република Македонија е дозволен од објекти кои се наоѓаат на веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство, www.fva.gov.mk.

Цел на овој работен документ е да ги пропише техничките спецификации за хармонизирање и кодифицирање на листите објавени на оваа страница. Треба да се земе во предвид дека презентирањето на тие листи треба да целосно да го вклучува законодавството за заштита на податоци.

Во Прилог 1 од овој документ се пропишуваат одделите со објекти за храна.

Прилог 2 ги содржи категориите на објекти по индивидуален оддел.

Прилог 3 ги содржи активностите кои се спроведуваат во главните сектори за храна.

Прилог 4 ги пропишува кодовите и легендите кои треба да се користат при комплетирање на листата со објекти.

ПРИЛОГ 1
ФОРМАТ НА ГЛАВНА ЛИСТА
ОДОБРЕНИ ОБЈЕКТИ СО ХРАНА

Објектите во кои се ракува со, се приготвуваат или се произведуваат производи од животинско потекло за кои барањата се пропишани со Законот за безбедност на храна односно еквивалентната Регулатива (ЕС) Бр. 853/2004 треба да бидат одобрени од страна на надлежниот орган.

За полесно повикување, листите со одобрени објекти за храна се објавуваат по редоследот од Прилог 3 на Регулативата (ЕС) Бр. 853/2004. Одделот 0 е додаден со цел да ги опфати објектите со генерална (општа) активност и кои не можат да се вклучат во ниту еден од другите Оддели кои се споменати подолу.

ОДДЕЛ 0	Објект за генерална (општа) активност
ОДДЕЛ 1	Месо од домашни унгулати (копитари и чапункари)
ОДДЕЛ 2	Месо од живина и лагоморфи
ОДДЕЛ 3	Месо од фармски одгледуван дивеч
ОДДЕЛ 4	Месо од дивеч
ОДДЕЛ 5	Мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо
ОДДЕЛ 6	Производи од месо
ОДДЕЛ 7	Живи бивалвни мекотели
ОДДЕЛ 8	Производи од риба
ОДДЕЛ 9	Сирово млеко и производи од млеко
ОДДЕЛ 10	Јајца и производи од јајца
ОДДЕЛ 11	Жабји батаци и полжави
ОДДЕЛ 12	Топени масти од животинско потекло и чварки
ОДДЕЛ 13	Обработени желудници, мочни меури и црева
ОДДЕЛ 14	Желатин
ОДДЕЛ 15	Колаген

ПРИЛОГ 2

КАТЕГОРИИ НА ОБЈЕКТИ СО ХРАНА

- ОДДЕЛ 0 Објект за генерална (општа) активност**
 - Ладилник (независен, самостоен)
 - Објект за препакување (независен, самостоен)
 - Големопродажба
- ОДДЕЛ 1 Месо од домашни унгулати (копитари и чапункари)**
 - Кланица
 - Објект за расекување
- ОДДЕЛ 2 Месо од живина и лагоморфи**
 - Кланица
 - Објект за расекување
- ОДДЕЛ 3 Месо од фармски одгледуван дивеч**
 - Кланица
 - Објект за расекување
- ОДДЕЛ 4 Месо од дивеч**
 - Објект за ракување со дивеч
 - Објект за расекување
- ОДДЕЛ 5 Мелено месо, подготовки од месо и механички обескоскено месо**
 - Објект за мелено месо
 - Објект за подготовки од месо
 - Објект за механички обескоскено месо
- ОДДЕЛ 6 Производи од месо (производите треба да се назначат во колоната “Забелешки”)**
 - Објект за преработка
- ОДДЕЛ 7 Живи бивалвни мекотели**
 - Центар за испорака
 - Центар за прочистување
- ОДДЕЛ 8 Производи од риба**
 - Бродови за производство
 - Брод – замрзнувач
 - Објект за свежи производи од риба
 - Објект за преработка
 - Големопродажба
 - Центар за аукција
- ОДДЕЛ 9 Сирово млеко и производи од млеко**
 - Собирен центар
 - Објект за преработка

ОДДЕЛ 10 Јајца и производи од јајца

- Центар за пакување
- Објект за јајца во течна состојба
- Објект за преработка

ОДДЕЛ 11 Жабји батаци и полжави

- Објект за преработка

ОДДЕЛ 12 Топени масти од животинско потекло и чварки

- Собирен центар
- Објект за преработка

ОДДЕЛ 13 Обработени желудници, мочни меури и црева

- Објект за преработка

ОДДЕЛ 14 Желатин

- Објект за преработка

ОДДЕЛ 15 Колаген

- Објект за преработка

ПРИЛОГ 3
АКТИВНОСТИ ВО ГЛАВНИТЕ СЕКТОРИ ЗА ХРАНА

ГЛАВНИ СЕКТОРИ	КОД НА АКТИВНОСТ
МЕСО	CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH
МЛЕКО	CC, CS, PP, RW
ЈАЈЦА	CC, CS, EPC, LEP, PP, RW
ПРОИЗВОДИ ОД РИБА/ЖБМ	АН, CS, DC, FFPH, FV, PC, MSM, PP, RW, WM, ZV

ПРИЛОГ 4
КОДОВИ И ЛЕГЕНДИ

КАТЕГОРИЈА/АКТИВНОСТ	ВИДОВИ	ЗАБЕЛЕШКИ
<p>AH = центар за аукција CC = собирен центар CP = објект за расекување CS = ладилник DC = објект за испорака</p> <p>EPC = центар за пакување FFPP = објект за свежи производи од риба FV = бродови за производство GHE = објект за ракување со дивеч</p> <p>LEP = објект за јајца во течна состојба MM = објект за мелено месо MP = објект за подготовки од месо MSM = објект за механички обескоскено месо PC = центар за пречистување PP = објект за преработка RW = објект за препакување SH = кланица WM = големопродажба ZV = брод - замрзнувач</p>	<p>A = живина B = говеда C = кози L = лагоморфи O = овци</p> <p>P = свињи S = копитари</p> <hr/> <p>fG = фармски одгледувани копнени цицачи со исклучок на домашни унгулати R = ноеви wA = диви птици wL = диви лагоморфи wU = диви унгулати wG = диви копнени цицачи со исклучок на диви унгулати и диви лагоморфи</p>	<p>bl = производи од крв mp = производи од месо pap = екстракти од месо и секој производ во прав добиен од месо st = обработени желудници, мочни меури и црева fl = жабји батаци sn = полжави</p>